

**ЕЛЕКТРОНСКО ЗАПИШУВАЊЕ И ПРИЈАВУВАЊЕ НА  
ПРЕДМЕТИТЕ ОД ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ЗА ПРВ И ВТОР  
ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗА УЧЕБНАТА  
2018/2019**

**ЕЛЕКТРОНСКО ЗАПИШУВАЊЕ**

Студентите се најавуваат преку централниот автентикациски сервис преку адресата:

[www.iknow.ukim.mk](http://www.iknow.ukim.mk)

На самиот почеток за да се најавите на системот со вашиот маил одите на заборавена лозинка.

ако имате проблеми и барање на поддршка во врска со користењето на iKnow системот ве молиме да го користите системот за електронска поддршка со отворање на и-порталот. Исто така, користете го овој [линк](#) и изберете го соодветниот факултет во полето УКИМ-членка. Барањата за поддршка упатени кон официјалните е-адреси на кои се бидат занемарени!

## Матични податоци во врска со iKnow системот

Во стандардниот формат за најава на системот со студентски сервиси iKnow. Треба да внесете своето корисничко име и лозинка за да се најавите. Системот iKnow во стандардна фаза е достапен за студентите и вработените на универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје.

## Најава на iKnow системот

Емаил

Лозинка

Задржи ме најавен

НАЈАВА

[Заборавена лозинка?](#)

## Forgot your password?

Enter your email.

Email

SUBMIT

Откако ќе кликнете на Submit копчето преку token ви се праќа порака на маил со линк кој што имате 30 минути да си ја смените лозинката. Лозинката МОРА да содржи Голема буква, бројка и знак. Пример (Тест123#).

Откако ќе се најавите на системот, пред вас се отвара почетната страница за студентите. Главното мени за навигација се наоѓа на горниот дел од страницата веднаш под името, презимето и бр. индекс на најавениот студент. Првата опција од менито ги содржи вашите матични податоци.

## **ВАЖНО:**

проверете во системот iKnow дали во вашиот профил е поставена точна и активна email адреса, бидејќи истата ќе се користи за размена на пораки преку системот за помош.

## **КЛИКНЕТЕ НА ТАБОТ ПРЕДМЕТИ**

**Кликнете на табот Предмети.** Тука ги избирате предметите кои ќе ги следите во следниот семестар. Треба да ги изберете сите задолжителни предмети кои на вашата насока се слушаат во избраниот семестар, а за кои ги исполнувате предусловите. На крај избирате од изборните од тековниот семестар на вашата насока или на ниво на факултет. Предметите кои ги запишувате, ги префрлате од левите листи во десните со помош на копчињата за лево/десно меѓу листите.

Внесете коментар за невалидноста на предметите или кредитите

Потврдувам дека ги имам исполнето условите за предметите [Промени](#)

[Запиши предмети](#)

Зимски ( 2017/ 2018)

Статус: **валиден**

Сериски број: 247366

Кредити: 4,50 / 0 / 35

Сума: 0 | Платено: 0,00 | Должи: 0,00

Запишани предмети

Нема Запишани предмети.

Задолжителни:

Буџетско право(0094,Втор циклус)(7 сем, 6,00 кр)  
Деловни финансии(0071,Втор циклус)(7 сем, 6,00 кр)  
Меѓународно даночно право(0098,Втор циклус)(7 сем, 9,00 кр)  
Монетарно право(0097,Втор циклус)(7 сем, 9,00 кр)

Даночно право(0095,Втор циклус)(7 сем, 9,00 кр)



Изборни од насоката:

Арбитражно право (0060) (6,00)(Втор циклус)  
Банкарско право (0273) (6,00)(Втор циклус)  
Берзанско право (0100) (8,00)(Втор циклус)  
Меѓународни финансии (0104) (8,00)(Втор циклус)  
Менаџмент со човечки ресурси (0087) (6,00)(Втор циклус)  
Право на локално финансирање (0103) (8,00)(Втор циклус)  
Право на осигурување и обезбедување трансакции (0069) (6,00)(Втор циклус)



Откако сите потребни предмети ќе се префрлат во десните листи, горе десно на формата со копчето “Запиши” сите избрани предмети ќе се запишат за тој семестар и ќе се појават во табела “Запишани предмети” во горниот дел на формата. Откако со копчето “Запиши” ќе ги запишете предметите, завршува електронскиот дел од запишувањето на следниот семестар.

Внесете коментари за изводливоста на предметите или предметите

Потврдувам дека ги имам исполнето условите за предметите [Промени](#)

[Запиши предмети](#)

Зимски ( 2017/ 2018)    Статус: **валиден**    Сериски број: **247366**    Кредити: **17,50 / 0 / 35**    Сума: **0** | Платено: **0,00** | Должи: **0,00**

Запишани предмети

Нема Запишани предмети.

Задолжителни:

Меѓународно даночно право(0098,Втор циклус)(7 сем, 9,00 кр)  
 Монетарно право(0097,Втор циклус)(7 сем, 9,00 кр)

Буџетско право(0094,Втор циклус)(7 сем, 6,00 кр)  
 Деловни финансии(0071,Втор циклус)(7 сем, 6,00 кр)  
 Даночно право(0095,Втор циклус)(7 сем, 9,00 кр)

Изборни од насоката:

Арбитражно право (0060) (6,00)(Втор циклус)  
 Берзанско право (0100) (8,00)(Втор циклус)  
 Меѓународни финансии (0104) (8,00)(Втор циклус)  
 Менаџмент со човечки ресурси (0087) (6,00)(Втор циклус)  
 Право на осигурување и обезбедување трансакции (0069) (6,00)(Втор циклус)  
 Финансиски услуги во правото на ЕУ (0105) (8,00)(Втор циклус)  
 Царинско право (0102) (8,00)(Втор циклус)

Банкарско право (0273) (6,00)(Втор циклус)  
 Право на локално финансирање (0103) (8,00)(Втор циклус)

## КЛИКНЕТЕ НА ТАБОТ ПРИЈАВИ

Откако ќе ги запишете предметите. Одите на следниот таб “Пријави” каде што ги пријавувате предметите што сте ги запишале. Штиклирање на соодветниот предмет во колоната Пријави за предметите што сакате да ги пријавите во овој семестар.

2018 (Зимска) Прва испитна сесија

Испити за пријавување:				
#	Код	Предмет	Наставник	Пријави
1	0071	Деловни финансии	Изберете професор	<input checked="" type="checkbox"/>
2	0094	Буџетско право	Изберете професор	<input type="checkbox"/>

[Пријави](#)

Откако ќе ги одберете пријавите и соодветниот професор Кликнете на копчето “Пријави” и ги пријавувате соодветните предмети што се ги штиклира за пријавување.

2018 (Зимска) Прва испитна сесија ▾

Испити за пријавување:

#	Код	Предмет	Наставник	Пријави
1	0071	Деловни финансии	Изберете професор ▾	<input checked="" type="checkbox"/>
2	0094	Буџетско право	Изберете професор ▾	<input type="checkbox"/>

Пријави

Доколку имате некаков проблем околу системот обратете се на: [ikt@pf.ukim.edu.mk](mailto:ikt@pf.ukim.edu.mk)